



Фонд за здравствено осигурување на Република Северна Македонија
Fondi për sigurim shëndetësor i Republikës së Maqedonisë së Veriut

Скопје, 23.02.2021 година

С О О П Ш Т Е Н И Е

за важност на извештај од лекар специјалист/субспецијалист, отпусно писмо и конзилијарно мислење

Од страна на Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување, за време на изречената мерка за спречување на ширењето и сузбивање на заразата од Covid-19 (Коронавирус), се донесени одредени мерки и активности во делот на работењето на здравствените установи кои имаат склучено договор со Фондот.

Овие мерки и активности го опфаќаат спроведувањето на првото на осигурените лица на основни здравствени услуги согласно Законот за здравствено осигурување, што зависи од редовното работење на здравствените установи од: примарната, специјалистичко-консултативната и болничката здравствена заштита.

Во услови на постоење на зараза од Covid-19 (Коронавирус), здравствениот систем не функционира на редовен начин и со полн капацитет, поради што осигурените лица не можат секогаш да дојдат до потребен слободен термин за извршување на потребната здравствена услуга, преку електронскиот систем.

Поради ова, при остварување на следните права: **продолжување на хронична терапија** и издавање на ортопедски помагала, како дополнителна мерка од страна на Фондот се превзема продолжување на рокот на важноста на последно издадените: извештаи од лекар специјалист/субспецијалист, отпусни писма и конзилијарни мислења (медицински извештаи), што ќе се врши на следниот начин:

- ✓ Од **01.02.2021 година** со важност ќе бидат медицинските извештаи со датум не постар од **01.10.2019 година**. Тоа значи дека осигурениците за да ги остварат горенаведените права ќе биде потребно да ги обноват соодветните специјалистички извештаи/конзилијарни мислења. За отпусното писмо постаро од 01.10.2019 година ќе биде потребно да се достави соодветен специјалистички извештај/конзилијарно мислење за остварување на горенаведените права. **Ова важи и ретроградно за рецептите пропишани од 01.02.2021 година.**
- ✓ Од **01.03.2021 година** со важност ќе бидат медицинските извештаи со датум не постар од **01.12.2019 година**. Тоа значи дека осигурениците за да ги остварат горенаведените права ќе биде потребно да ги обноват соодветните специјалистички извештаи/конзилијарни мислења. За отпусното писмо постаро од 01.12.2019 година ќе биде потребно да се достави соодветен специјалистички извештај/конзилијарно мислење за остварување на горенаведените права.
- ✓ Од **01.04.2021 година** со важност ќе бидат медицинските извештаи со датум не постар од **01.12.2019 година**. Тоа значи дека осигурениците за да ги остварат горенаведените права ќе биде потребно да ги обноват соодветните специјалистички извештаи/конзилијарни мислења. За отпусното писмо постаро од 01.12.2019 година ќе биде потребно да се достави соодветен специјалистички извештај/конзилијарно мислење за остварување на горенаведените права.

Напомена при пропишување: Во постапката на пропишување лекови од *Листата на лекови кои паѓаат на товар на ФЗО* на рецепт од страна на избран лекар, негова замена или рурален лекар, а



Фонд за здравствено осигурување на Република Северна Македонија
Fondi për sigurim shëndetësor i Republikës së Maqedonisë së Veriut

за кои е потребна претходна препорака од лекар специјалист/субспецијалист или конзилијарно мислење, а во врска со горе наведената важност на медицинските извештаи, потребно е да се внимава на следното:

- При пропишување на **лекови за акутна терапија и наркотика (опијати)**, „**датумот на пропишување**“ на рецептот треба да биде во периодот на важноста на медицинскиот извештај (горе наведена за време на важењето на времените мерки за Covid 19).

Пример: за лекови кои лекарот ги пропишува на рецепт во текот на **03 месец 2021 година** (т.е. „датум на пропишување“ е во 03 месец 2021 година), датумот на медицинскиот извештај, врз основа на кои се пропишува лекот, не треба да е постар од **01.12.2019 година**. Соодветно е и за 04 месец 2021 година.

- При пропишување на **лекови за хронична терапија** на рецепт „**датумот на важност**“ на рецептот треба да биде во периодот на важноста на медицинскиот извештај (горе наведена за време на важењето на времените мерки за Covid 19). На ова посебно треба да се внимава **при пропишување на наведените лекови на рецепти за лекување на хронични болести за повеќемесечна терапија**.

Пример: при пропишување на овие лекови на рецепт во **02 месец 2021 година**, „датумот на пропишување“ ќе биде во 02 месец 2021 година, но ќе треба да се внимава на тоа колку рецепти ќе бидат издадени за дозволения период од 180 дена, во зависност од датумот на медицинскиот извештај, каде е дадена препораката за лекот, и тоа:

- доколку медицинскиот извештај, е со датум не постар од **01.10.2019 година**, тогаш ќе може да се пропишат само рецепти чија важност започнува во тек на **02 месец 2021 година**,
- доколку медицинскиот извештај, е со датум не постар од **01.12.2019 година** тогаш може да се пропишат само рецепти чија важност започнува во тек на **02, 03 и 04 месец 2021 година**.

Напомена при издавање: Во постапката на издавање на **лекови за хронична терапија** од *Листата на лекови кои паѓаат на товар на ФЗО* за кои е потребна претходна препорака од лекар специјалист/субспецијалист или конзилијарно мислење, потребно е да се внимава на важноста на овие рецепти, која според прописите е 30 дена сметано од денот назначен на рецептот како „датум на важност од“, односно **датумот на издавање** на овие рецепти во ПЗУ аптека ќе може да биде во периодот од 30 дена од денот назначен на рецептот како „датум на важност од“.

Пример: За рецепти за пропишани лекови чиј „**датум на важност од**“ е во **02 месец 2021 година**, потребната препорака за терапија од лекар специјалист/субспецијалист или конзилиум на лекари треба да биде дадена на **медицински извештај издаден** во текот на **10 и 11 месец 2019 година**, при што на пример доколку рецептот е со „датум на важност од“ 28.02.2021 година истиот има важност од 28.02-29.03.2021 година, во кој период ќе може да биде издаден лекот на товар на Фондот, иако медицинскиот извештај е издаден во текот на 10 и 11 месец 2019 година.

Извештаите од лекар специјалист/субспецијалист и конзилијарните мислења, може да се обезбедат и по извршена е-консултација преку е-амбуланта во системот на Мој термин.